

ДАУТИ КОМЕРЦ АД
с.Сарај, Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на
31.12.2018 година

Извештај на независниот ревизор

Скопје, јуни 2019 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Извештај за сеолфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-51

Прилози :

- годишна сметка
- годишен извештај
- тековна состојба

ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

ул. "Јордан Мижалков" бр. 30, 1000 Скопје,
Жиро сметка: 270 00000 1047293, ХАЛКБАНК Скопје
Даночен број: МК 4030005574146 тел/факс: 02/3215-327; 3215-328
e-mail: ecrdoo@t-home.mk, www.evropskicentarzarevizija.com.mk

Извештај на независниот ревизор

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ДАУТИ КОМЕРЦ АД
с.Бојане, Сарај

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ДАУТИ КОМЕРЦ АД Скопје, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2018 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ДАУТИ КОМЕРЦ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија, кои што се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

(продолжува)

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ДАУТИ КОМЕРЦ АД Скопје

Основа за мислење со резерва

1. Ние не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на залихите на почетокот на годината. Како што е објавено во Белешката 21 кон финансиските извештаи за 2018 година, залихата е евидентирана во вкупен износ од 294.980 илјади денари, за која ние не бевме во состојба да се увериме во однос на количествата на залихите на 31 Декември 2018 година преку спроведување на други алтернативни постапки, од причина што во Друштвото постои голема динамика на движење на залихата.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на друштвото ДАУТИ КОМЕРЦ АД Скопје на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.


Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ..., 192/2015). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010...23/2016) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и во согласност со член 34 ст.1 точка д) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010...23/2016) е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и финансиските извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и како и со поединечните финансиски извештаи на ДАУТИ КОМЕРЦ АД Скопје, за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, 20.06.2019 година

Овластен ревизор
Никола Терзиев



Друштво за ревизија
Европски Центар за Ревизија ДОО
Управител
Ромео Костадинов



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За периодот од 01.01. до 31.12.2018 год.
(Во илјади денари)

	Белешка	2018	2017
Приходи од работење			
Приходи од продажба	5	2.661.178	2.549.435
Останати приходи	6	54.511	48.611
		2.715.689	2.598.046
 Финансиски приходи	7	1.043	2.089
ВКУПНИ ПРИХОДИ		2.716.732	2.600.135
 Расходи од работење			
Трошоци за сировини и материјали	8	79.275	75.962
Набавна вредност на продадени стоки	9	2.267.810	2.210.340
Услуги	10	19.042	21.367
Останати трошоци од работењето	11	49.491	54.675
Трошоци за вработени	12	147.158	135.358
Амортизација	13	35.131	31.653
Вредносно услогласување на средства	14	1.050	177
Останати расходи од работењето	15	51.145	36.425
		2.650.102	2.565.957
 Финансиски расходи	16	3.884	5.579
ВКУПНИ РАСХОДИ		2.653.986	2.571.536
 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	17		
 Добивка пред оданочување		62.746	28.599
Данок на добивка		(2.833)	/
Добивка за финансиската годината		59.913	28.599

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите. Финансиските извештаи прикажани на страниците 7 до 51 беа прифатени и одобрени од раководството на друштвото на 15.03.2019 година

Овластен сметководител

С. Кузмановиќ

Управител
Џемаил Даути



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

На 31 декември 2018 година
 (Во илјади денари)

	Белешка	2018	2017
СРЕДСТВА			
Нетоковни средства			
Нематеријални средства	18	4.089	10.893
Материјални средства	19	473.339	452.446
Долгорочни финансиски средства	20	216	615
		477.644	463.954
Тековни средства			
Залихи	21	294.980	288.433
Краткорочни побарувања	22	399.812	391.091
Краткорочни финансиски средства	23	32	40
Парични средства	24	12.569	13.903
		707.393	693.467
Пресметани трошоци за идните периоди (ABP)	25	4.517	8.649
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.189.554	1.166.070
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	28		
Основна главнина		1.240	1.240
Резерви		9.787	9.787
Акумулирана добивка		470.045	442.473
Добивка за финансиска година		59.913	28.599
		540.985	482.099
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	26	51.549	84.114
Краткорочни обврски	27	597.020	599.857
		648.569	683.971
ВКУПНО ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		1.189.554	1.166.070

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите. Финансиските извештаи прикажани на страниците 7 до 51 беа прифатени и одобрени од раководството на друштвото на 15.03.2019 година

Овластен сметководител

Б. Кузмановиќ



Управител
 Цемил Даути

[Handwritten signature of Cemil Dauti]

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК 31.12.2018

(во илјади денари)

Р.бр	2018	2017	ОПИС
1	59.913	28.599	Добивка/Загуба
2	35.131	31.653	Амортизација
3	-1.043	-2.089	Приходи од камати и курсни разлики
4	3.884	5.579	Расходи од камати и курсни разлики
5	97.884	63.743	Оперативен Резултат
6	-6.547	-21.005	Залихи
7	-11.944	-38.236	Побарувања кон неповрзани купувачи
8	0	0	Побарувања кон поврзани купувачи
9	3.223	6.783	Останати побарувања
10	4.132	2.323	Активни временски разграничувања
11	0	0	Долгорочни побарувања
12	6.733	46.103	Обврски кон добавувачи неповрзани
13	0	0	Обврски кон добавувачи поврзани
14	-10.722	7.036	Останати обврски
15	0	0	Долгорочни обврски
16	0	0	Долгорочни резервирања
17	0	0	Пасивни временски разграничувања
18	82.759	66.747	Вкупно од оперативни активности
19	-49.220	-54.847	Вложувања во НПО
20	399	-3.256	Долгорочни вложувања
21	8	-40	Краткорочни вложувања
22	-1.027	-2.693	Исплатени дивиденди
23	-49.839	-60.836	Вложувачки активности вкупно
24	-32.565	3.521	Долгорочни кредити
25	1.152	-256	Краткорочни кредити
26	1.043	2.089	Наплатена камата
27	-3.884	-5.579	Платени камати
28	-34.254	-226	Вкупно финансиски активност
29	-1.334	5.685	Паричен тек за тековна година
30	13.903	8.218	Парични средства на почеток на година
31	12.569	13.903	Парични средства на крај на година

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите. Финансиските извештаи прикажани на страниците 7 до 51 беа прифатени и одобрени од раководството на друштвото на 15.03.2019 година

Овластен сметководител

Б. Кузмановска



Управител
Џемил Даути

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

(во илјади денари)

[illegible]

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите. Финансиските извештаи прикажани на страниците 7 до 51 беа прифатени и одобрени од раководството на друштвото на 15.03.2019 година

Овластен сметководител

8. Визначення



Управител
Омарил Давид

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане, Сарај со седиште во с.Бојане, Сарај, Скопје е регистрирано на 30.01.1990 година во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија, регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Скратениот назив на друштвото гласи:

ДАУТИКОМЕРЦ АД Сарај

Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночниот обврзник е регистриран под шифра 46.90 – Неспецијализирана трговија на големо.

Сите дејности се утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган.

Основачи на друштвото се: 3 акционери со вкупен непаричен влог од 1.240.000,00 денари.

Даночниот број на друштвото е: 4030990240095.

Матичен број на друштвото е: 4142144.

Платниот промет го врши преку следните жиро сметки:

- 250001002150082 која се води во ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје (денарска)
- 2500000000007386 која се води во ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје (денарска)
- 250001002380069 која се води во ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје (денарска)
- 250001002140091 која се води во ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје (денарска)
- 250001002501028 која се води во ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје (денарска)
- 4142144 која се води во ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје (девизна)
- 200001051220711 која се води во СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје (денарска)
- 200001350779894 која се води во СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје (девизна)
- 210041421440109 која се води во НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје (денарска)
- 007010010236.4 која се води во НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје (девизна)
- 270041421440116 која се води во ХАЛК БАНКА АД Скопје (денарска)
- 727070100782120 која се води во ХАЛК БАНКА АД Скопје (девизна)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

За *овластено лице* на друштвото е назначен:

1. **ЏЕМАИЛ ДАУТИ** со ЕМБГ 2606962450027 со живеалиште на ул.Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје.

Овластувања: Извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет.

За *извршен член* на одбор на директори на друштвото е назначен:

1. **ЏЕМАИЛ ДАУТИ** со ЕМБГ 2606962450027 со живеалиште на ул.Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје.

Овластувања: Извршен член на Одбор на директори

За *неизвршни членови* на одборот на директори на друштвото се назначени:

1. **ФЕМИ ДАУТИ** со ЕМБГ 1401971450035 со живеалиште во с.Бојане, Сарај, Скопје.

Овластувања: неизвршен член на одбор на директори

2. **ХАМИМ ДАУТИ** со ЕМБГ 1503969450106 со живеалиште во с.Бојане, Скопје.

Овластувања: неизвршен член на одбор на директори

За целите на ДДВ, даночниот обврзник е регистриран на месечно ниво.

На 31.12.2018 година друштвото има 345 вработени, додека минатата 2017 година бројот на вработени лица бил 320.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009, година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ 159/09, 164/10 и 107/11") во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за Толкување на Меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (ОМСС)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

2.ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

заклучно со 01 Јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 Јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на финансиските извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шемии објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр.60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на релевантноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период, а кои се уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од Комисијата за толкувања на меѓународно финансиско известување, но исите не се официјално усвоени во Република Македонија.

- Измени на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања"- Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година)
- Измени на МСФИ 1 "Првично усвојување и меѓународните стандарди за финансиско известување"- Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта, гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009 година).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година)

- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на
- МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година)
- Измени на МСС 38 “ Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009).
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 годин, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година)
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривати” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”- Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година)
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година)
- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година)
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – ограничен исклучок по споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година)
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни”-Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијние на владата и појаснување на
- дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање”- Сметководство за правата на издавање на нови акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година)
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ 2010 како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13)" - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година)

- Дополнувања на КТМФИ 14 "МСС 19- Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција" Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година)
- КТМФИ 19 "Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година)
- Дополнувања на МСФИ 1 "Правишно усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитетите кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година)
- Дополнувања на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година)
- Дополнувања на МСС 12 "Даноци на добивка"- Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат на основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година)
- МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- МСФИ 11 "Заеднички аранжмани" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- МСФИ 12 "Обелоденувања на вложувања во други правни лица" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- МСФИ 13 "Мерење на објективна вредност" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- МСС 27 (ревидиран во 2011) "Периодични финансиски извештаи" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- МСС 28 (ревидиран во 2011) "Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- Дополнувања на МСФИ 1 "Правишно усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување"- Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- Дополнувања на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања"- Порамнување на финансиските средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известувања кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 "Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

- Дополнувања на МСС 1 "Презентација на финансиски извештаи"- Презентација на ставки од Останата сопствена добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година)
- Дополнувања на МСС 19 "Користи за вработените"- Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) главно поврзано со елиминација за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- КТМФИ 20 "Трошоци за откривање во фазата на производство на површински рудници" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година)
- Дополнувања на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи", МСФИ 12 "Обелоденувања на вложувања во други правни лица" и МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи"- Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година)
- Дополнувања на МСС 32 "Финансиски инструменти: Презентирање"- Порамнување на финансиски средства и финансиските обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година)
- Дополнувања на МСС 36 "Обезвреднување на средствата"- Обелоденувања за надоместувачката вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година)
- Дополнувања на МСС 39 "Финансиски инструменти: Признавање и мерење"
- Замена на деривати и продолжување на сметководството за хедџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година)
- КТМФИ 21 "Давачки" (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година)
- Дополнувања на МСС 19 "Користи за вработените" – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (Применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година)
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ2, МСФИ 3, МДФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентни и термилошки објаснувања (промените се променливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година)
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или 1 јули 2014 година.)
- МСФИ 14 "Одложени сметки согласно законската регулатива"(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

- Дополнување на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" и МСС 28 "Учество во придружени правни субјекти и заеднички вложувања" – Продажба на или вложувања во средства на вложувачот и неговиот придружен правен субјект или заедничко вложување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016)
- Дополнување на МСФИ 11 "Зеднички аранжмани" – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)
- Дополнувања на МСС 1 "Презентација на финансиски извештаи" – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)
- Дополнување на МСС 16 "Недвижности, постројки и опрема" и МСС 38 "Нематеријални средства" – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)
- Дополнување на МСС 16 "Недвижности, постројки и опрема" и МСС 41 "Земјоделство" – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)
- Дополнување на МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи" – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година)

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои се уште не стапиле на сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои се уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 "Финансиски инструменти" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година)
- МСФИ 15 "Приходи од договори со купувачи" (применлив за годишни периоди известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017)
- МСФИ 16 "Лизинг" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година)
- Измени на МСФИ 2 "Плаќање врз основа на акции" – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

- Измени на МСФИ 4 "Договори за осигурување" – Со примена на МСФИ 9 "Финансиски инструменти" и МСФИ 4 "Договори за осигурување" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 "Финансиски инструменти" се применува прв пат)
- Дополнувања на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" и МСС 28 "Учества во придружени правни субјекти и во заеднички вложувања" – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придружен субјект или заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на гласина не биде завршен)
- Измени на МСС 7 "Извештај за парични текови" - Иницијатива за обелоденувања (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година)
- Дополнувања на МСС 12 "Даноци на добивка" – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година)
- Дополнувања на МСС 40 "Вложувања во недвижности" – Преноси на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година)
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно потрзано со елиминација на неконзистентности и термилолошки објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година додека промените на МСФИ 1 и МСС 28 се применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година)

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат за периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД или денари), која е известувачка и функционална валута на друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади македонски денари.

2.5 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето а финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на промената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

2.6 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Сметководствените политики на друштвото се во согласност со нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од таа област што се на важност во нашата држава, односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство.

Секој приход и трошок се прикажува во сметководствената евиденција и аналитички што овозможува подобра прегледност. Истовремено, на органите на основачот и на органите на управување им дава можност за повалитетна контрола над работењето на друштвото и им овозможува правовремена интервенција во креирањето на политиката.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

3.1. Подружници

Подружниците се правни лица кај кои друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики.

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАУТИ КОМЕРЦ АД САРАЈ има регистрирано 48 подружници.

Во прилог детален преглед на секоја подружница.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница КЕРИ Тетово
Подброј	4142144/2
Тип	подружница
Адреса	ул. Илинденска бб Тетово
Приоритетна дејност	46.90 Неспецијализирана трговија на големо
Овластено лице (име и презиме)	Џењањ Исмаиљ
ЕМБГ	1101983454164
Адреса	ул. 4 бр.3 Ласкарци, Сарај
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница Магацин ДАУТИ КОМЕРЦ Скопје
Подброј	4142144/3
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	46.90 Неспецијализирана трговија на големо
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница Даути комерц за моторно возило СК-535-РС Скопје
Подброј	4142144/5
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	46.90 Неспецијализирана трговија на големо
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, општина Сарај подружница КЕШ-КЕРИ Струга
Подброј	4142144/15
Тип	подружница
Адреса	ул. Браќа Милетиновиќ бр. 1/1 Струга
Приоритетна дејност	46.90 Неспецијализирана трговија на големо
Овластено лице (име и презиме)	Африм Селами
ЕМБГ	1904978450032
Адреса	с. Бојане, Сарај
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, општина Сарај подружница КЕШ & КЕРИ Сарај
Подброј	4142144/17
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр. 20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	46.90 Неспецијализирана трговија на големо
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр. 10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ за товарно возило СК-236-СЦ Скопје
Подброј	4142144/9
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр. 20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр. 10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ за товарно возило СК-802-УН Скопје
Подброј	4142144/10
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ за товарно возило МЕРЦЕДЕС БЕНЗ СК-827- УН Скопје
Подброј	4142144/11
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ маркет 4 Тетово
Подброј	4142144/14
Тип	подружница
Адреса	ул. Маршал Тито 66, зелен пазар Тетово
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане, општина Сарај подружница Даути Комерц АД за товарно возило Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ СК-865-BE Скопје
Подброј	4142144/16
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-9257-АД Сарај
Подброј	4142144/39
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-1408-АМ Сарај
Подброј	4142144/40
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-603-ТВ Сарај
Подброј	4142144/41
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-8125-АГ Сарај
Подброј	4142144/42
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-0372-АМ Сарај
Подброј	4142144/43
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-7429-АЕ Сарај
Подброј	4142144/44
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК-1458-АХ Скопје
Подброј	4142144/30
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК-0175-АД Скопје
Подброј	4142144/31
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК-220-АХ Скопје
Подброј	4142144/33
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК 9042 АЈ Скопје
Подброј	4142144/35
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК 9047 АЈ Скопје
Подброј	4142144/36
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК 1106 АК Скопје
Подброј	4142144/37
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ за товарно возило Мерцедес Бенз 903,6 КА/Спринтер 311 ЦДИ СК-578-ВИ Скопје
Подброј	4142144/18
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ за товарно возило Мерцедес Бенз 903,6 КА/Спринтер 311 ЦДИ СК-881-ВЛ Скопје
Подброј	4142144/19
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ АД Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај Подружница Продавница за овошје и зеленчук Скопје
Подброј	4142144/80
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Фитим Даути
ЕМБГ	2308984450038
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ за товарно возило Мерцедес Бенз 903,6 КА/Спринтер 311 ЦДИ СК-587-ВР Скопје
Подброј	4142144/23
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК-7180-АБ Скопје
Подброј	4142144/27
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница Кеш & Кери Сарај Скопје
Подброј	4142144/63
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СКЛАД ЗА ПАКУВАЊЕ Скопје
Подброј	4142144/38
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	82.92 Дејности на пакувања
Овластено лице (име и презиме)	Зуфер Рамадани
ЕМБГ	1901977450048
Адреса	Населено место без уличен систем с.Бојане, Сарај
Овластувања	Раководител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-057-ВЦ Скопје
Подброј	4142144/57
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-3324-АП Скопје
Подброј	4142144/58
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-9326-АО Скопје
Подброј	4142144/52
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-3329-АП Скопје
Подброј	4142144/53
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-2796-АН Скопје
Подброј	4142144/54
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-695-ВЛ Скопје
Подброј	4142144/55
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-392-КВ Скопје
Подброј	4142144/56
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-0712-АО Скопје
Подброј	4142144/45
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-1983-АО Скопје
Подброј	4142144/46
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-1985-АО Скопје
Подброј	4142144/47
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-1426-АН Сарај Скопје
Подброј	4142144/48
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-8615-АМ Скопје
Подброј	4142144/49
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК 7325 АО Скопје
Подброј	4142144/50
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Сарај, Скопје
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2806962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, општина Сарај подружница Кеш & Кери
Подброј	Струга 4142144/64
Тип	подружница
Адреса	ул. Браќа Миладиновци бр.1/1 Струга
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Арлинд Хоџа
ЕМБГ	0202993434002
Адреса	ул. Населено место без уличен систем Мисподежда, Струга
Овластувања	Овластено лице на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, општина Сарај подружница Кеш & Кери
Подброј	Тетово 4142144/65
Тип	подружница
Адреса	ул. Ипинденска бр.426 Тетово
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џељал Исмаиљџи
ЕМБГ	1101983454164
Адреса	Ул. 4 бр.3 Ласкарци
Овластувања	Овластено лице - раководител

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ товарно возило СК527 РЦ Скопје
Подброј	4142144/66
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Скопје, Сарај
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606982450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ Скопје
Подброј	4142144/59
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Скопје, Сарај
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-9328-АО Скопје
Подброј	4142144/51
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Скопје, Сарај
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане, општина Сарај подружница ДАУТИ КОМЕРЦ СК-9328-АО Скопје
Подброј	4142144/52
Тип	подружница
Адреса	ул. 1723 бр.20 Скопје, Сарај
Приоритетна дејност	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Овластено лице (име и презиме)	Џемаил Даути
ЕМБГ	2606962450027
Адреса	ул. Методија Митевски бр.10/2-6 Чаир, Скопје
Овластувања	Раководител на подружница

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се пресметани по курсот кој важел на днеот на Билансот на состојбата. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Друштвото е изложено на странска валута ЕВРО.

Девизните курсеви употребени за деноминција се како што следи:

	31.12.2018	31.12.2017
	61.49	61.49
ЕУР		

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари за вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

3.2 Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавните основни средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и работи што произлегува од таквото оттуѓување и се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка.

Отстапените или на друг начин оттуѓени материјални средства, се елиминираат од Извештајот на финансиската состојба заедно со исправката на вредност.

Добивката или загубата што произлегува од таквото оттуѓување се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка.

Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои

веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Билансот на успехот во текот на периодот во кој се јавуваат.

3.2.1 Амортизација

При пресметка на амортизација друштвото самостојно ги утврдува стапките за пресметка на амортизација согласно Меѓународните сметководствени стандарди. Со оглед на фактот дека Република Македонија ги има прифатено во целост Меѓународните сметководствени стандарди, со кои е регулиран начинот на пресметување на амортизацијата и утврдувањето на висината на амортизационите стапки, друштвото треба при пресметка на стапките за амортизација да се води од животниот век на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредниот месец. Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опрема и канцелариски инвентар и мебел, транспортни средства се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Опис на основно средство	Стапка на амортизација (2018)	Проценет век на употреба (2018)	Стапка на амортизација (2017)	Проценет век на употреба (2017)
Земјиште	/	/	/	/
Градежни објекти	2,5%	40	2,5	40
Постројки и опрема	5%-25%	4-20	5%-25%	4-20
Алат, погонски и деловен инвентар и мебел	10%-25%	4-10	10%-25%	4-10

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување. Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестициите во тек до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

3.4 Залихи

Залихите се состојат од залихи на сировини и материјали, залиха на трговска стока и готови производи. Вредноста на залихите се утврдува по метода на набавни цени кај големопродажба. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

3.5 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето неможе да се наплати.

Индикаторите кои се користат при проценката на ненаплатливост на побарувањата се:

Несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата. Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува и се оданочува согласно законските прописи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки.

3.6 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметки-денарски и девизни и благајна.

3.6 Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после пензионирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година**3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.7 Данок на добивка**

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се утврдува од финансискиот резултат коригиран за даночно непризнаените расходи.

3.8 Данок на додадена вредност

Данокот на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

Прометот од друштвото подлежи на оданочување со данок на додадена вредност, со право на одбивка на претходниот ДДВ.

3.9 Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

3.10 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како долгорочни обврски, со нивно прераспределување за делот кој доспева како краткорочен кредит.

3.11 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен и се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. Приход од продажба се признава по испорачувањето на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност и попусти. Останатите приходи остварени од друштвото се искажуваат по следниве основи: Приходите по основ на камата се прикажани како пресметани приходи, освен доколку наплатата е спорна.

Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производи
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите
- износот на приходите може да се измери
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Во политиката за признавање на расходи, друштвото се придржува до следниве критериуми:

-расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност

- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите

- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди

- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот

- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.12 Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување, вклучувајќи ги трошоците по основ на камати во врска со позајмување на средствата (позајмици и кредити) се признаваат како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за периодот во кои настанале.

3.13 Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаку каде што е потребно, со цел да се соодветни и промените во извештајот од оваа година.

3.14 Капитал и резерви

Капитал Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства

Резерви Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото и останати резерви во која е содржан и делот и реинвестираната добивка.

Акумулирани добивки/загуби Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15 Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Биланс на состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените процени направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

А) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на оценките.

Б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Покрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, прекин на активностите и други промени на факторите кои може да доведат до оштетување.

Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

4.3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

В) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може да го надминат нивото на загуба.

Г) резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја оценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува во крајниот ефект.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОЦЕНКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Нема промена на сметководствените политики.

Усогласеност со законската регулатива.

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

6.1 Фактори на финансискиот ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви) кредитен ризик, ризик од неликвидност, каматен ризик и даночен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризик го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на управителот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

А) пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како "ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени" и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта а Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на азарните ризици потребни се сензитиви анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Салдото на денот на билансот на состојба ја прикажува цела година.

Б) девизен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на различните странски валути. Долгорочните обврски по кредити и побарувањата и обврските спрема странските купувачи/добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Македонија

В) кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Г) каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема значајни каматносни побарувања. Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2018 година

6.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за обврските по долгорочни кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан со паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност. Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

Д) ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособноста на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено.

Раководството на друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Политика на друштвото е да одржува соодветен износ на пари и паричнисредства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизните валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, напатата на побарувањата и одливот на парични средства. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Г) даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции може да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

Е) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Ж) Проценка на објективна вредност

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на раководството, зависно од видот на средствата и обврските.

Евидентираната вредност на обврските и средствата соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат парични средства, се смета дека е приближна на нивните соодветни сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од помалку од 3 месеци.

Евидентираните износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател претставува однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските ја претставуваат разликата меѓу обврските по кредити (вклучувајќи ги долгорочните кредити) и паричните средства.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 31 декември 2017 е следна:

Раководството на друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост

	2018	2017
Обврски по кредити	62.246	96.289
Пари и парични еквиваленти	(12.569)	(13.903)
Нето обврски по кредити	49.677	82.386
Капитал	540.985	482.009
Нето обврски по кредити/капитал	9,18	17,09

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
31.12.2018 година

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странските пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Друштвото е изложено на странска валута ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства

	2018	2017
Некаматносни:		
Парични средства и парични еквиваленти	12.559	13.903
Побарувања од купувачите	394.151	382.208
Останати побарувања и позајмици	/	/
Каматносни со променлива камата:		
- Парични средства на сметки	/	/
- Дадени позајмици и депозити	/	/

Финансиски обврски

	2018	2017
Некаматносни:		
Обврски кон добовувачи	495.778	489.045
Останати краткорочни обврски	/	/
Каматносни со променлива камата:		
- Кредити од банки	62.246	98.289

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поени.

Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот на финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 1% поени		Намалување за 1% поени	
	2018	2017	2018	2017
Обарски по кредити	622	963	(622)	(963)
Побарувања по кредити	/	/	/	/
Нето ефект	622	963	(622)	(963)

Ризик од ликвидност

Коефициенти на ликвидност

	2018	2017
Тековни средства	707.393	693.467
Тековни обарски	597.020	599.857
Залихи	294.980	288.433
Тековен коефициент	1,18	1,15
Брз коефициент	0,69	0,67

Тековиот показател на ликвидност е задоволителен и прифатлив тековен показател. Брзиот показател на ликвидност е под нивото на прифатлив брз показател и истиот треба да изнесува најмалку 1. За 2018 година е под нивото на прифатлив брз показател и причината за тоа може да биде значајното учество на залихите.

БЕЛЕШКА бр. 8 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Приходи од продажба на домашен пазар	2.610.752	2.499.128
Приходи од продажба на странски пазар	34.429	36.156
Приходи од наемнини	2.871	926
Останати приходи од продажба	47.555	12.260
Вкупно	2.696.607	2.549.435

Приходите од продажба во 2018 година се зголемиле за 5,77% во однос на претходната година. Најголемо учество во вкупните приходи од продажба имаат приходите од продажба на домашен пазар и тоа 96,82%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 9 ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	45.571	44.892
Приходи од отпишани побарувања	1.273	689
Приходи од отпис на обврски и приходи од вишоци	3.187	926
Приходи врз основа на ефекти на договорна заштита од ризик	429	387
Добивка од продажба на основни средства	43	/
Останати приходи	4.008	1.717
Вкупно	54.511	48.611

Најголемо учество во останатите приходи во 2018 година имаат приходите од премии, субвенции, дотации и донации со 83,59%.

БЕЛЕШКА бр. 10 ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	12	743
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	1.031	1.346
Вкупно	1.043	2.089

БЕЛЕШКА бр. 11 ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Трошоци за сировини и материјали	19.693	18.834
Трошоци за енергија	57.585	54.018
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.997	3.110
Вкупно	79.275	75.962

БЕЛЕШКА бр. 12 НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	2.267.810	2.210.340
Вкупно	2.267.810	2.210.340

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
 31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 13 УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Елементи	1.717	1.245
Транспортни услуги	3.231	3.353
ПТТ	/	/
Надворешни услуги за изработка на производи	1.542	3.212
Услуги за одржување и заштита	6.733	6.064
Наем - лизинг	238	104
Комунални услуги	1.692	5.060
Трошоци за реклама и пропаганда и саеми	3.889	2.329
Останати услуги	19.042	21.367
Вкупно		

БЕЛЕШКА бр. 11 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Елементи	8.404	11.429
Трошоци за спонзорство и донации	4.830	6.030
Трошоци за репрезентација	672	570
Трошоци за осигурување	2.866	2.995
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	1.154	2.829
Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и други давачки	61	26
Трошоци за користење права(заштитни марки)	31.504	30.796
Останати нематеријални трошоци	49.491	54.675
Вкупно		

БЕЛЕШКА бр. 12 ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Елементи	81.614	75.851
Нето плати	6.072	5.359
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	31.945	30.036
Придонеси од задолжително социјално осигурувања	27.527	24.112
Останати трошоци за вработени	147.158	135.358
Вкупно		

Просечен број на вработени	345	320
Број на месеци на работење	12	12

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 13 ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Амортизација на материјални и нематеријално средства	35.131	31.653
Вкупно	35.131	31.653

БЕЛЕШКА бр. 14 ВРЕДНОСНО УСЛОГЛАСУВАЊЕ

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Вредносно усогласување на побарувања	6	1
Вредносно усогласување на залихи	1.044	176
Вкупно	1.050	177

БЕЛЕШКА бр. 15 ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Загуба од продажба на основни средства	745	331
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	2.261	1.828
Казни, пенали и надоместоци за штети	696	334
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	2.779	371
Расходи за дополнително одобрени попусти	43.378	33.139
Останати расходи од работењето	1.286	422
Вкупно	51.145	36.425

БЕЛЕШКА бр. 16 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	3.290	5.017
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	594	562
Вкупно	3.884	5.579

БЕЛЕШКА бр. 17 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Добивка пред оданочување	62.746	28.599
Данок од добивка	(2.833)	/
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	59.913	28.599

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 18 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во илјади денари

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	СОФТВЕР	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	ВКУПНО
Салдо на 01.01.2018	2.118	219	10.763	/	17.658
Зголемување во годината	341	/	/	/	658
Отуѓување	/	/	/	/	/
Салдо на 31.12.2018	2.459	219	10.763	/	17.349
АКУМУПИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
На 01.01.2018	1.195	/	5.157	/	3.534
Амортизација за годината (нето)	309	/	2.691	/	2.922
Амортизација за отуѓување	1.504	/	/	/	/
Салдо на 31.12.2018		/	7.848	/	6.456
НЕТО ВРЕДНОСТ					
На 31.12.2017	819	/	5.606	4.468	10.893
На 31.12.2018	955	219	2.915	/	4.089

БЕЛЕШКА бр. 19 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во илјади денари

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ЗЕМЛИШТЕ	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	ОПРЕМА	СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	ВКУПНО
Салдо на 01.01.2018	30.338	236.038	359.382	/	625.758
Зголемување во годината	/	/	42.695	83.824	126.519
Отуѓување	/	3.075	11.506	/	14.581
Салдо на 31.12.2018	30.338	232.963	390.571	83.824	737.696
АКУМУПИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
На 01.01.2018	/	11.169	232.294	/	243.463
Амортизација за годината (нето)	/	5.875	26.256	/	32.131
Амортизација за отуѓување	/	57	11.180	/	11.237
Салдо на 31.12.2018	/	16.987	247.370	/	264.357
НЕТО ВРЕДНОСТ					
На 31.12.2017	30.338	224.869	127.088	70.151	452.446
На 31.12.2018	30.338	215.976	143.201	83.824	473.339

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 20 ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Останати долгорочни финансиски средства	216	615
Вкупно	216	615

БЕЛЕШКА бр. 21 ЗАЛИХИ

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Залихи на трговски стоки	281.358	279.739
Залихи на сировини и материјали	3.072	4.292
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	/	/
Залиха на недовршени производи и полупроизводи	10.552	4.402
Вкупно	294.980	288.433

Залихите на трговски стоки учествуваат со 95,38% во вкупните залихи во 2018 година.

БЕЛЕШКА бр. 22 КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Побарувања од купувачи во земјата	350.788	337.852
Побарувања од купувачи во странство	21.246	27.582
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	/	1.587
Спорни и сомнителни побарувања	16.119	16.774
Побарувања од државата и други даноци	4.831	6.127
Побарувања од вработени	830	1.169
Вкупно	399.812	391.091

БЕЛЕШКА бр. 23 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари

Елементи	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	32	40
Вкупно	32	40

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 24 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Пари на жиро сметка	12.566	13.223
Денарска благајна	3	6
Девизна сметка	/	674
Парични еквиваленти	/	/
Вкупно	12.569	13.903

БЕЛЕШКА бр. 25 ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Пресметани трошоци за идни периоди (АВР)	4.517	8.649
Вкупно	4.517	8.649

БЕЛЕШКА бр. 26 ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	2.630	/
Обврски по заеми и кредити	48.919	84.114
Вкупно	51.549	84.114

Долгорочните обврски по заеми и кредити ги сочинуваат долгорочните кредити :

- Кредит од НЛБ Тутунска банка АД Скопје бр.0902-184 од 03.04.2015 година на износ од 61.500.000 илјади денари со годишна каматна стапка 4,25% и број на рати 79;
- Кредит од ХАЛКБАНК АД Скопје бр. РМ2016/192 од 29.03.2016 година на износ од 500.000 ЕУР за време од 36 месеци
- Кредит од НЛБ Тутунска банка АД Скопје бр.0902-223 од 21.04.2017 година на износ од 30.000 илјади денари со годишна каматна стапка од 3,05% и рок на враќање од 36 месеци

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

БЕЛЕШКА бр. 27 КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
Обврски спрема добавувачи во земјата	273.199	291.487
Обврски спрема добавувачи во странство	222.578	197.558
Обврски за аванси, депозити и кауции	77.287	88.883
Обврски кон вработените	7.201	9.719
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата	3.024	35
Тековни даночни обврски	402	
Обврски по заеми и кредити	13.327	12.175
Останати краткорочни обврски	/	/
Вкупно	597.020	599.857

Обврските по заеми и кредити ги сочинуваат:

- Кредит од НЛБ Тутунска банка АД Скопје бр.0902-898 од 14.12.2017 година на износ од 200.000 ЕУР со годишна каматна стапка од 3,9% и рок на враќање 12 месеци
- Кредит од ШПАРКАСЕ банка АД Скопје бр.3200/1 од 25.01.2018 година на износ од 6.100.000 денари со годишна каматна стапка од 2,75% и рок на враќање 12 месеци

БЕЛЕШКА бр. 28 ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Елементи	во илјади денари	
	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година
ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.240	1.240
РЕЗЕРВИ	9.787	9.787
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	442.473	442.473
ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА	28.599	28.599
Вкупно	540.985	482.099

29. ПРЕЗЕМЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има учествува во 435 судски спора покренати од негова страна со вкупен износ од 22.659 илјади денари. Против друштвото не се покренати спорови.

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По денот на составувањето на билансот на состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31.12.2018 година

31. КОНТИНУИТЕТ

Кога ги подготвува финансиските извештаи, раководството прави проценка на способноста да обезбеди континуитет. При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за дванаесет месеци од датумот на пријавување.

ЕМБС: 04142144
 Челосно име: ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај
 Вид на работа: 450
 Тип на годишна сметка: Годишна сметка
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2018

Листа на приложени документи:
Објаснувачки белешки
Финансови извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	477.643.651,00			463.954.096,00
2	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	4.088.977,00			10.892.974,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	3.869.422,00			6.424.632,00
7	- - Нематеријални средства во подготовка	219.555,00			4.468.342,00
8	- - Останати нематеријални средства				452.446.072,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	473.338.912,00			255.206.952,00
10	- - Недвижности (011+012)	246.314.290,00			30.338.435,00
11	- - Земјиште	30.338.435,00			224.860.517,00
12	- - Градежни објекти	215.975.855,00			10.734.395,00
13	- - Постројки и опрема	10.818.954,00			65.461.355,00
14	- - Транспортни средства	81.169.146,00			38.929.127,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	40.634.971,00			70.151.212,00
18	- - Материјални средства во подготовка	83.824.182,00			11.963.031,00
19	- - Останати материјални средства	10.577.369,00			615.050,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	215.762,00			615.050,00
30	- - Останати долгорочни финансиски средства	215.762,00			693.465.639,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	707.392.704,00			288.432.804,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	294.979.862,00			4.292.449,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	3.071.722,00			4.401.665,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	10.551.925,00			279.738.670,00
42	- - Залихи на трговски стоки	281.356.215,00			391.090.876,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	399.811.765,00			382.207.676,00
47	- - Побарувања од купувачи	394.151.318,00			1.587.060,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи				6.126.664,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, лиценци и за останати давачки кон државата (преплати)	4.831.094,00			1.169.476,00
50	- - Побарувања од вработените	829.353,00			40.070,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	32.130,00			40.070,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	32.130,00			13.902.889,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.568.947,00			13.902.889,00
60	- - Парични средства	12.568.947,00			

3/12/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	4.516.910,00	8.649.003,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.189.553.265,00	1.166.069.738,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	540.984.912,00	482.099.061,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.240.000,00	1.240.000,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	9.787.295,00	9.787.295,00
72	- - Законски резерви	9.787.295,00	442.472.656,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	470.045.099,00	28.599.110,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	59.912.518,00	683.970.677,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	648.568.353,00	84.113.852,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	51.548.758,00	
89	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	2.629.520,00	84.113.852,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	48.919.238,00	599.856.825,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	597.019.595,00	489.044.681,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	495.777.649,00	88.882.522,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	77.287.274,00	
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.024.336,00	9.719.498,00
100	- - Обврски кон вработените	7.200.850,00	35.083,00
101	- - Тековни даночни обврски	402.147,00	12.175.041,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	13.327.339,00	
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.189.553.265,00	1.166.069.738,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2.715.689.103,00			2.598.045.678,00
202	- - Приходи од продажба	2.661.178.361,00			2.549.434.402,00
203	- - Останати приходи	54.510.742,00			48.611.276,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2.650.101.923,00			2.565.956.451,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	79.275.344,00			75.961.728,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	2.267.809.062,00			2.210.339.804,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	19.042.007,00			21.367.253,00
212	- - Останати трошоци од работењето	49.191.047,00			51.674.937,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	147.157.757,00			135.357.227,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	81.614.228,00			75.850.666,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.071.759,00			5.359.382,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	31.944.589,00			30.035.699,00
217	- - Останати трошоци за вработените	27.527.181,00			24.111.480,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	35.130.953,00			31.653.277,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.050.397,00			177.035,00
222	- - Останати расходи од работењето	51.144.556,00			36.425.189,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.043.269,00			2.088.794,00
230	- - Приходи по основ на камати од работсње со неповрзани друштва	12.048,00			742.571,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење	1.031.221,00			1.346.223,00

	со неповрзани друштва		5.578.911,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.884.182,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.290.534,00	5.017.223,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	593.648,00	561.688,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	62.746.267,00	28.599.110,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	62.746.267,00	28.599.110,00
252	-- Данок на добивка	2.833.749,00	
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	59.912.518,00	28.599.110,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	345,00	320,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	59.912.518,00	28.599.100,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	59.912.518,00	28.599.100,00
269	-- Добивка за годината	59.912.518,00	28.599.110,00
286	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	59.912.518,00	28.599.110,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	2.358.975,00			2.117.753,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	1.504.171,00			1.195.091,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	854.804,00			922.622,00
625	-- Земјишта	30.338.435,00			30.338.434,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради				3.075.000,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради				6.406,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				3.068.594,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	52.294.432,00			52.385.360,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	41.475.478,00			41.650.965,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)				10.734.395,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	10.818.954,00			
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	32.130,00			
663	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)				40.070,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	1.240.000,00			1.240.000,00

3/12/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

		2.607.322.787,00	2.513.476.474,00
692	- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)		
693	- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	34.428.672,00	36.155.423,00
696	- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	2.871.383,00	1.891.298,00
703	- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.482.896,00	383.505,00
704	- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.273.220,00	
710	- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)		46.724.080,00
712	- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)		1.503.691,00
716	- Расходи на продадени производи и услуги	2.267.809.861,00	2.210.339.804,00
717	- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.504.594,00	1.460.410,00
718	- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	31.414.182,00	22.205.831,00
720	- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	980.545,00	1.772.732,00
722	- Униформи-заштитна облека и обувки	291.106,00	486.555,00
723	- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	421.984,00	653.613,00
724	- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	292.476,00	147.425,00
725	- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.243.799,00	5.028.628,00
727	- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	421.984,00	643.616,00
728	- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.154.705,00	3.110.193,00
729	- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.111.599,00	664.877,00
730	- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	475.162,00	454.810,00
731	- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.231.052,00	3.341.674,00
732	- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)		11.145,00
735	- Наемнини за деловни простори во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.733.033,00	6.064.187,00
743	- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)		24.794,00
744	- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.515.442,00	3.571.384,00
747	- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	16.703.183,00	13.273.470,00
750	- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)		2.535.830,00
753	- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.928.766,00	3.740.858,00
756	- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	6.919.212,00	
758	- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	61.495,00	61.697,00
759	- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	4.897.699,00	6.030.252,00
760	- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	671.984,00	570.222,00
761	- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП	2.865.659,00	2.994.966,00

12/2019

	212 од БУ)		2.029.505,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	74.066,00	
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	10.789.911,00	798.808,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	31.912.637,00	30.796.135,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		334.362,00
767	- - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	695.915,00	
769	- - Исплатени дивиденди	1.026.666,00	2.693.304,00
770	- - Реинвестирана добивка	28.599.110,00	
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	345,00	330,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	2.111.900.895,00			
2378	- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун	604.831.477,00			

Потпишано од:

Xhemal Dauti

dautidanoti@gmail.com

CN=KibaTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Shopja, C=MK
KibaTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Согласно член 278 став 1 точка 2, член 487 и 490 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" 84/35,25/07,87/08,42/10 и 47/10), акционерското друштво ДАУТИ КОМЕРЦ АД с. Бојане Сарај ул.1723 бр.20 Сарај Скопје, на ден 17.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2018 година

Член 1

Акционерите на ДАУТИ КОМЕРЦ АД Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз, донесоа одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за деловната 2018 година.

Член 2

По извршената ревизија од страна на друштвото ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, се утврдија следните резултати:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Добивка пред оданочување | 62.746.267,00 денари |
| 2. Добивка за финан. год. по оданочување | 69.912.518,00 денари |

Од мислењето на независниот ревизор е констатирано дека финансиските извештаи ја претставуваат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на друштвото ДАУТИ КОМЕРЦ АД СКОПЈЕ на 31 Декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди што се прифатени и објавени во Р. Македонија.

Член 3

Се утврдија финансиските резултати од извршената ревизија на Друштвото.

Член 4

Одлуката важи од денот на нејзиното донесување и потпишување од страна на акционерите на Друштвото.

Скопје, 17.06.2019 година.

Акционери:

1. Г-дин Цемаил Даути

2. Г-дин Хамим Даути

3. Г-дин Фахи Даути